



МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ  
MACEDONIAN POLICE UNION



LAKI HOTEL & SPA

**Б А Р А Њ Е**

Од \_\_\_\_\_,

(име и презиме на членот)

член на Македонскиот полициски синдикат вработен во \_\_\_\_\_.

(МВР, АНБ, АР, УФП)

Барам да ми се одобри користење на престој во LAKI HOTEL & SPA Охрид, односно сакам да користам:

**полупансион**

Престојот ќе го користам во периодот од \_\_\_\_\_ година до \_\_\_\_\_ година

Лица кои ќе престојуваат

Име и презиме	возраст
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____

**НАПОМЕНА:** Барањето треба да биде пополнето исклучиво во просторот определен за тоа и со заокружување.

Дата \_\_\_\_\_ .20\_\_ година

Подносител на барањето

ЕМБГ \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Е-маил \_\_\_\_\_



# МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ MACEDONIAN POLICE UNION

## УСЛОВИ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ

Барањето и условите кои ги има на страната на mps.mk во целост пополнети и своерачно потпишани со цело име и презиме да се доставуваат на e-mail [comintenti@mps.mk](mailto:comintenti@mps.mk).

Врз база на барањето ќе се изврши проверка во финансиската служба на правното лице каде сте вработени за кредитната способност и дали сте член на МПС. Потоа вршме резервација и повратно на e-mail ќе биодете известени со доставување на потврда со која се пријавувате во LAKI HOTEL & SPA на рецепција.

## ЦЕНОВНИК

### НОЌЕВАЊЕ СО ДОРУЧЕК

**5 НОЌИ 32.140,00 денари ЗА ДВЕ ЛИЦА ВО ДВОКРЕВЕТНА СОБА+ 615,00 денари АКО КОРИСТИ РУЧЕК**

**7 НОЌИ 41.412,00 денари ЗА ДВЕ ЛИЦА ВО ДВОКРЕВЕТНА СОБА+ 615,00 АКО КОРИСТИ РУЧЕК**

**Во цените е вклучен ДДВ и туристичка такса, бесплатно користење на базен, паркинг, спа центар.**

\*Деца до 6,99 години-**gratis**,

\*Деца од 7 – 11,99 години плаќаат 50 % од износот на аранжманот

\*Деца од 11,99 год. плаќаат цел аранжман-30%(користат помошен лежај);

\*-30% од целиот аранжман се наплаќа доколку користи помошен лежај

\*Користење на еднокреветна соба се доплаќа +30% од редовниот аранжман;

## ПОНУДАТА ВАЖИ ЗА М.ФЕБРУАРИ И МАРТ

**Плаќањето е на 6 рати.**

### ОТКАЖУВАЊЕ НА РЕЗЕРВАЦИЈА

\*7-10 дена пред поаѓање ако се откаже резервацијата не се наплаќаат пенали

\*3-6 дена пред поаѓање ако се откаже резервацијата се наплаќаат 30% од аранжманот

\*1-2 дена пред поаѓање ако се откаже аранжманот се наплаќа целата сума

## СОГЛАСЕН

Име и презиме

\_\_\_\_\_  
ПОТПИС  
\_\_\_\_\_